

## Прва година, сите насоки 2024/25 г. - Економски факултет

<u>сите насоки, сем. 2.</u>					
	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок
08:00					
09:00					
10:00	Организациско однесување, проф.д-р Еленица Софијанова, 09.00-10.30 часот (ММ), предавална 4	Финансиско сметководство, проф.д-р Оливера Горгиева-Трајковска, 10-12 часот (БЕ, ФИ, ММ), предавална 8	Менаџмент, проф.д-р Елена Веселинова, 10-12 часот, (БЕ, ФИ, ММ, СР), предавална 8	Статистика, проф.д-р Влатко Пачешкоски, 09-11 часот, (БЕ; ФИ, ММ, СР), предавална 2	Англиски јазик ниво А2.2 (виш лектор м-р Драган Донеv), Француски јазик ниво А1.2 (проф. д-р Светлана Јакимовска), Германски јазик ниво А1.2 ( лектор м-р Марица Тасевска), Шпански јазик ниво А1.2 (виш лектор м-р Марија Тодорова), Руски јазик ниво А1.2 (Костадин Голаков), Македонски јазик 2 (Доц. д-р Наташа Сарафова), 09:00 – 11:00 Microsoft Teams
11:00	Деловно комуницирање, проф.д-р Еленица Софијанова, 10.30 - 12.00 часот (СР), предавална 4			Микроекономија, проф.д-р Дарко Лазаров, 11.00-12.30 часот (БЕ), Лабораторијата за квантитативни истражувања во економски и организациски науки	
12:00	Индустриски односи, проф.д-р Круме Николовски, 12.00-13.30 часот, (СР), предавална 5	Надворешна трговија, проф.д-р Емилија Митева-Кацарски, 12-13.30 часот (ФИ), предавална 4			
13:00					
14:00					
15:00					
16:00					
17:00					
18.00					
19.00					
20.00					

## Финансии Штип, сем 4., стд.

	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок
08:00					
09:00				Макроекономија, проф.д-р Дарко Лазаров, 09.30-11.00, Лабораторијата за квантитативни истражувања во економски и организациски науки	
10:00	Историја на економска мисла, 10.30-12.00 часот, предавална 5	Управувачко сметководство, проф.д-р Благица Колева, 09.30- 11.30, предавална 2	Финансиски пазари и институции, проф.д-р Марија Гогова Самоников, 10-11.30 часот, предавална 4		
11:00					
12:00		Банкарство, проф.д-р Љупчо Давчев, 12.00-13.30 часот, предавална 2	Деловно планирање, проф.д-р Златко Бежовски, 11.30- 13.30 часот; предавална 4		
13:00					
14:00			Макроекономија (вежби), асс.д-р Мила Митрева, 13.30-14.30 часот, предавална 5		
15:00					
16:00					
17:00					
18:00					
19:00					
20:00					

## Менаџмент и маркетинг Штип, сем 4., стд.

	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок
08:00					
09:00				Меѓународни финансии, проф.д-р Весна Георгиева Свртинов, 09.30-11.00 часот, предавална 8	
10:00	Деловно комуницирање, проф.д-р Еленица Софијанова, 10.30 - 12.00 часот, предавална 4	Управувачко сметководство, проф.д-р Благица Колева, 09.30-11.30 часот, предавална 2		Осигурување, проф.д-р Стеван Габер, 11-12.30 часот, предавална 8	
11:00			Деловно планирање, проф.д-р Златко Бежовски, 11.30-13.30 часот, предавална 4	Меѓународна економија, проф.д-р Емилија Митева- Кацарски, 12.30-14.00 часот, предавална 4	
12:00					
13:00					
14:00					
15:00					
16:00					
17:00					
18:00					
19:00					
20:00					

## Бизнис економија Штип, сем 4., стд.

	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок
08:00					
09:00				Макроекономија, проф.д-р Дарко Лазаров, 09.30-11.00,	
10:00		Корпоративни финансии, проф.д-р Весна Георгиева Свртинов, 10.00- 11.30 часот, предавална 4	Финансиски пазари и институции, проф.д-р Марија Гогова Самоников, 10-11.30 часот, предавална 4	Лабораторијата за квантитативни истражувања во економски и организациски науки	
11:00					
12:00	Дигитална економија, проф.д-р Ристе Темјановски, 12.00-13.30 часот, предавална 4	Стратегиски маркетинг, доц.д-р Моника Арсова, 12.00-14.00 часот, предавална предавална 8		Меѓународна економија, проф.д-р Емилија Митева- Кацарски, 12.30- 14.00 часот, предавална 4	
13:00			Макроекономија (вежби), асс.д-р Мила Митрева, 13.30-14.30 часот, предавална 5		
14:00					
15:00					
16:00					
17:00					
18.00					
19.00					
20.00					

## Сметководство и ревизија, Штип, сем 4., стд.

	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок
08:00					
09:00				Меѓународни финансии, проф.д-р Весна Георгиева Свртинов, 09.30-11.00 часот, предавална 8	
10:00		Финансиско сметководство, проф.д-р Оливера Ѓоргиева-Трајковска, 10-12 часот, предавална 8	Финансиски пазари и институции, проф.д-р Марија Гогова Самоников, 10-11.30 часот, предавална 4		
11:00				Микроекономија, проф.д-р Дарко Лазаров, 11.00-12.30 часот, Лабораторијата за квантитативни истражувања во економски и организациски науки	
12:00		Банкарство, проф.д-р Љупчо Давчев, 12.00-13.30 часот, предавална 2	Деловно планирање, проф.д-р Златко Бежовски, 11.30-13.30 часот, предавална 4		
13:00					
14:00					
15:00					
16:00					
17:00					
18:00					
19:00					

## Финансии Штип, сем 6

	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок
08:00					
09:00				Меѓународни финансии, проф.д-р Весна Георгиева Свртинов, 09.30-11.00 часот, предавална 8	Локални финансии, проф.д-р Илија Груевски, 09-12 часот (преку една недела), предавална 8
10:00					
11:00					
12:00		Сметководство на трошоци, проф.д-р Благоица Колева 11.30-13.00 часот, Лабораторијата за квантитативни истражувања во економски и организациски науки	Портфолио менаџмент, проф.д-р Елена Веселинова, 12-14 часот, предавална 8	Осигурување, проф.д-р Стеван Габер, 11-12.30 часот, предавална 8	
13:00		Инвестиционо банкарство, проф.д-р Љупчо Давчев, 13.30-15.00, предавална 2			
14:00					
15:00					
16:00					
17:00					
18:00					
19:00					
20:00					

## Менаџмент и маркетинг Штип, сем 6., стд.

	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок
08:00					
09:00					
10:00		Маркетинг менаџмент (вежби), доц.д-р Моника Арсова, 10.00-11.30 часот, Лабораторијата за квантитативни истражувања во економски и организациски науки	Финансиски пазари и институции, проф.д-р Марија Гогова Самоников, 10-11.30 часот, предавална 4	Производствен менаџмент, проф.д-р Златко Бежовски, 09.00-11.00 часот, предавална 4	
11:00				Маркетинг менаџмент, проф.д-р Тамара Јованов Апасиева, 11.00-13.00 часот, предавална 2	
12:00	Индустриски односи, проф.д-р Круме Николовски, 12.00-13.30 часот, предавална 5	Банкарство, проф.д-р Љупчо Давчев, 12.00-13.30 часот, предавална 2			
13:00					
14:00		Инвестиционо банкарство, проф.д-р Љупчо Давчев, 13.30-15.00, предавална 2			
15:00					
16:00					
17:00					
18:00					
19:00					
20:00					

## Бизнис економија, Штип, сем 6., стд.

	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок
08:00					
09:00				Меѓународни финансии, проф.д-р Весна Георгиева Свртинов, 09.30-11.00 часот, предавална 8	Кредитна политика, проф.д-р Илија Груевски, 09-12 часот (преку една недела), предавална 8
10:00	Историја на економска мисла, 10.30-12.00 часот, предавална 5	Управувачко сметководство, проф.д-р Благица Колева, 09.30-11.30, предавална 2			
11:00					
12:00	Индустриски односи, проф.д-р Круме Николовски, 12.00-13.30 часот, предавална 5	Надворешна трговија, проф.д-р Емилија Митева-Кацарски, 12-13.30 часот, предавална 4			
13:00					
14:00					
15:00					
16:00					
17:00					
18:00					
19:00					



## Сметководство и ревизија, Штип, сем 6

	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок
08:00					
09:00	Ревизија, проф.д-р Јанка Димитрова, 09- 10.30 часот, предавална 8				
10:00		Управувачко сметководство, проф.д- р Благоица Колева, 09.30-11.30, предавална 2		Меѓународно финансиско известување, проф.д-р Оливера Ѓоргиева- Трајковска, 10.00-11.30, предавална 5	
11:00	Транспорт и логистика, проф.д-р Ристе Темјановски, 10.30- 12.00 часот, предавална 2				
12:00	Дигитална економија, проф.д-р Ристе Темјановски, 12.00- 13.30 часот, предавална 4	Надворешна трговија, проф.д-р Емилија Митева-Кацарски, 12- 13.30 часот, предавална 4			
13:00					
14:00					
15:00					
16:00					
17:00					
18:00					
19:00					
20:00					
21:00					

## Финансии, сем 8., стд.

	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок
08:00					
09:00	Ревизија, проф.д-р Јанка Димитрова, 09- 10.30 часот, предавална 8				Кредитна политика, проф.д-р Илија Груевски, 09-12 часот (преку една недела), предавална 8
10:00					
11:00	Деловно комуницирање, проф.д- р Еленица Софијанова, 10.30 - 12.00 часот , предавална 4	Монетарна и фискална политика на ЕУ, 11.00- 12.30 часот (менторски)	Современи финансии, проф.д-р Марија Гогова Самоников, 11.30-13.00 часот, предавална 5		
12:00					
13:00			Финансиска регулација, проф.д-р Марија Гогова Самоников, 13.00-14.30 часот, предавална 2		
14:00					
15:00					
16:00					
17:00					
18:00					
19:00					

## Менаџмент и маркетинг, сем 8., стд.

	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок
08:00					
09:00	Ревизија, проф.д-р Јанка Димитрова, 09- 10.30 часот, предавална 8		Дигитален маркетинг, проф.д-р Златко Бежовски, 09.30-11.30 часот, Лабораторијата за квантитативни истражувања во економски и организациски науки		
10:00					
11:00	Транспорт и логистика, проф.д-р Ристе Темјановски, 10.30-12.00 часот, предавална 2	Бренд менаџмент, проф.д-р Елена Веселинова, 10-12 часот, предавална 7			
12:00	Проектен менаџмент, проф.д-р Еленица Софијанова, 12.00- 13.30 часот, предавална 2	Стратегиски маркетинг, доц.д-р Моника Арсова, 12.00-14.00 часот, предавална 8	Портфолио менаџмент, проф.д-р Елена Веселинова, 12-14 часот, предавална 8		
13:00					
14:00					
15:00					
16:00					
17:00					
18:00					
19:00					
20:00					

## Бизнис економија, сем 8., стд.

	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок
08:00					
09:00	Ревизија, проф.д-р Јанка Димитрова, 09-10.30 часот, предавална 8	Меѓународен развој, проф.д-р Влатко Пачешкоски, 09-10.30 часот (менторски)			
10:00					
11:00	Транспорт и логистика, проф.д-р Ристе Темјановски, 10.30-12.00 часот, предавална 2		Деловно планирање, проф.д-р Златко Бежовски, 11.30-13.30 часот, предавална 4	Осигурување, проф.д-р Стеван Габер, 11-12.30 часот, предавална 8	
12:00					
13:00		Банкарство, проф.д-р Љупчо Давчев, 12.00-13.30 часот, предавална 2			
14:00		Инвестиционо банкарство, проф.д-р Љупчо Давчев, 13.30-15.00, предавална 2			
15:00					
16:00					
17:00					
18:00					
19:00					
20:00					

## Сметководство и ревизија, сем 8., стд.

	Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок
08:00		Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации, проф.д-р Благица Колева, 08.00-09.30 часот, предавална 2			
09:00					
10:00	Државна ревизија, проф.д-р Јанка Димитрова, 10.30-12.00 часот, предавална 8, предавална 8				
11:00		Сметководство на трошоци, проф.д-р Благица Колева 11.30-13.00 часот, Лабораторијата за квантитативни истражувања во економски и организациски науки		Осигурување, проф.д-р Стеван Габер, 11-12.30 часот, предавална 8	
12:00	Даноци и даночно сметководство, 12.00-13.30 часот, предавална 8				
13:00				Ревизија на Европските фондови, проф.д-р Иван Игњатов, 12.30-14.00 часот, предавална 8	
14:00				Сметководство на финансиски институции, асс.д-р Мила Митрева, 14.00-15.30, предавална 5	
15:00					
16:00					
17:00					
18:00					
19:00					
20:00					